



Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KËSHILLI GJYQËSOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Ул. "Македонија" бр.5, 1000 Скопје | .02/3218 130 .02/3218 131 | contact@ssrm.mk
Rr. "Македонија" nr.5, 1000 Shkup | tel.02/3218 130 faksi.02/3218 131 | contact@ssrm.mk

. 22 23
- (s " . 167/2015)
(%o .27/16,
120/18 110/19) . . .14, . 22 1 2, 3, 8, 13
14 (s %o
.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 198/18),
.01-1156/1
01.07.2016 ,
.01-1156/2 01.07.2016 ,
. 01-1592/1 24.11.2017 , .01-451/2 13.03.2018 01-
1007/1 15.06.2021
.18-6262/2 13.07.2021 ,
:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 2/2021
за вработување на 1 (еден) извршител на определено работно време,
поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на тековна
фискална година (2021)

1() :

1. Државен советник за односи со јавноста .
. 1 ()

Општи услови

- ,
- ,
- ,
-

Посебни услови

- VI A
240 VII/1 ,
- ,
- 6 () 2 ()
10 ()
3 ()

- (, ,),
-
-

Распоред на работно време

: 40,

07,30 15,30
38.704,00 .

- ,
- ,
- - ,
- ,
- (, ,),
- ,
-
-

31.12.2021 .

5

()
().
,

Судски совет на Република Северна Македонија
Ул.„Македонија“ бр.5, 1000 Скопје,
Архива на Судскиот совет
(со назнака „за оглас за вработување бр. 2/2021“).
Контакт број 02 3218 130

Бр.04-1209/1
21.07.2021 година

СУДСКИ СОВЕТ НА РСМ
Претседател,
Павлина Црвенковска